



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 26 октомври 1988
Скопје

Број 42

Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 400 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

749.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за изменување на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 октомври 1988 година.

Бр. 08-3209/1

25 октомври 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 42/80, 38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88 и 14/88), во член 10 стапката „0,80‰“ се заменува со стапката „0,60‰“, во алинеја 1 стапката „5,5‰“ се заменува со стапката „4,1‰“, во алинеја 2 стапката „2,5‰“ се заменува со стапката „1,9‰“ и во алинеја 3 стапката „0,10‰“ се заменува со стапката „0,07‰“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1988 година.

750.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за републичките даноци на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 октомври 1988 година.

Бр. 08-3210/1

25 октомври 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 50/82, 38/83, 3/85, 16/85, 44/85, 46/86, 44/87, 50/87, 7/88 и 28/88), во член 2 став 1 стапката „2,8‰“ се заменува со стапката „2,1‰“, во алинеја 1 стапката „1‰“ се заменува со стапката „0,75‰“ и во алинеја 2 стапката „1,5‰“ се заменува со стапката „1,12‰“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 1988 година.

751.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ — КАВАДАРЦИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за обезбедување средства за намирување на дел од обврските создадени со изградбата на Проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 октомври 1988 година.

Бр. 08-3211/1

25 октомври 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОБВРСКИТЕ СОЗДАДЕНИ СО ИЗГРАДБАТА НА ПРОЕКТОТ „ФЕНИ“ — КАВАДАРЦИ

Член 1

Во Законот за обезбедување средства за намирување на дел од обврските создадени со изградбата на Проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци („Службен весник на СРМ“ број 3/83, 35/85, 44/85, 44/87 и 43/87), во член 3 точка 1) стапката „1,5‰“ се заменува со стапката „0,25‰“, во алинеја 1, стапката „1,5‰“ се заменува со стапката „0,75‰“, во алинеја 2 стапката „3‰“ се заменува со стапката „0,50‰“, а обврзниците од алинеја 3, кои дополнителниот републички данок од доход го плаќаат по стапка од 0,10‰, се ослободени од плаќање.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1988 година.

752.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава:

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 октомври 1988 година.

Бр. 08-3212/1
25 октомври 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“ број 7/83, 27/86 и 24/88), во член 2 став 2 стапката „3‰“ се заменува со стапката „1,5‰“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1988 година.

753.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава:

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1988 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1988 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено политичкиот собор, одржани на 25 октомври 1988 година.

Бр. 08-3213/1
25 октомври 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 7/88 и 24/88) во член 1 во заградата по бројот „31/88“ се додаваат зборовите: „и 46/88“.

Член 2

Во член 2 став 1 се менува и гласи:

„Забраната на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во периодот јануари-јуни, јануари-септември и јануари-декември 1988 година се утврдува во процент на пораст во однос на остварените средства во истиот период во 1987 година, зголемени најмногу до:

	јануари јуни	јануари септември	јануари декември
— републички буџет	137,4	51,3	44,3
— општински буџети	136,1	114,9	105,2
— Републичка самоуправна интересна заедница за здравствена заштита	142,5	149,7	102,2
— општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита	142,2	126,6	123,0
— Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата	156,5	133,0	131,5
— општинските самоуправни интересни заедници за општествена заштита на децата	156,6	150,7	177,0
— Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование	155,6	166,4	183,1
— општинските самоуправни интересни заедници за основно образование	155,6	145,9	138,5
— Републичката самоуправна интересна заедница за насочено образование	164,5	156,0	157,4
— Републичката самоуправна интересна заедница на културата	153,0	157,7	131,2
— општинските самоуправни интересни заедници на културата	161,8	163,0	138,9
— Републичката самоуправна интересна заедница за научни дејности	158,0	150,0	133,0
— општинските самоуправни интересни заедници за физичка култура	142,5	145,1	120,6
— Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита	168,4	163,4	135,5
— општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита	168,4	104,6	137,0
— општинските самоуправни интересни заедници за вработување	142,5	117,8	116,6"

Член 3

По член 4 се додава нов член 4-а кој гласи:

„Член 4-а

Ако со износите на приходи за потрошувачката утврдени со член 2 на овој закон се надминат рамките на вкупните средства кои можат да се користат за потрошувачка по сојузниот закон, износите на приходите утврдени за користење сразмерно се намалуваат на сите општествено-политички заедници и самоуправни интересни заедници до висината со која се обезбедува издвојувањето на посебните сметки на пречекорувањето“.

Член 4

По член 5 се додава нов член 5-а кој гласи:

„Член 5-а

Општината, односно самоуправната интересна заедница од општествените дејности може да одлучи дел од неискористеното право на можна потрошувачка поради неостварување приходи со договор привремено да го пренесе на друга општествено-политичка заедница, односно самоуправна интересна заедница.

За привремено пренесување на дел од неискористеното право на можна потрошувачка од Републиката одлучува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, а договорот го склучува републичкиот секретар за финансии“.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

754.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 октомври 1988 година.

Бр. 08-3214/1

25 октомври 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Член 1

Во Законот за енергетика („Службен весник на СРМ“ број 41/87), во член 50 став 1 алинеја 1 по зборовите: „100 MW“ се додаваат зборовите: „или со енергетска вредност на акумулацијата од најмалку 40 GW ч. и просечно годишно производство од најмалку 200 GW ч.“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

755.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 25 октомври 1988 година.

Бр. 08-3215/1
25 октомври 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ број 35/85 и 9/86) во член 1 зборовите: „и запрежни“ се бришат.

Член 2

Во член 3 се додава нов став 2 кој гласи:
„Авто-такси превоз можат да вршат организациите на здружениот труд и другите општествено-правни лица (во натамошниот текст: авто-такси превозници) под условите пропишани со овој закон“.

Член 3

Во член 4 ставовите 1 и 2 зборовите: „и запрежно“, односно „и запрежното“ се бришат.

Став 3 се брише.

Во став 4 кој станува став 3 зборовите: „и запрежните“ се бришат

Член 4

Во член 7 став 1 точка 2 на крајот точката и запирката се бришат и се додаваат зборовите: „или склучен договор за вршење на превентивните технички прегледи со друга организација на здружениот труд која ги исполнува пропишаните услови“.

Член 5

Член 24 се брише.

Член 6

По член 27 се додава нов член 27-а кој гласи:

„Член 27-а

Во текот на важењето на возниот ред превозот на определена линија може привремено да се запре во случај на прекин на сообраќајот или изведување работи на реконструкција на патот, додека тие причини постојат.

Превозникот е должен веднаш да го објави во дневниот печат или на друг вообичаен начин привременото запирање на линијата“.

Член 7

Во член 29 став 3 зборовите: „а не повеќе од 50% од вкупниот број на возните билети на односната линија“ се бришат.

Член 8

Во член 34 став 1 по зборот „багаж“ се додаваат зборовите: „издавање на возни билети, давање на информации“.

Член 9

Членот 37 се менува и гласи:

„Организацијата на здружениот труд која управува со автобуската станица е должна да донесе општ акт со кој се утврдуваат надоместоците и другите услови за користењето на автобуската станица.

Со општиот акт од став 1 на овој член се дава право под еднакви услови на сите превозници да ја користат станицата. Општиот акт се доставува до сите превозници и се објавува на видно место во автобуската станица.

За користење на автобуската станица превозниците склучуваат договор.

Организацијата на здружениот труд која управува со автобуската станица не им врши услуги на превозниците кои вршат јавен превоз без регистриран возен ред“.

Член 10

По член 44 се додава нов поднаслов со осум нови членови 44а, 44б, 44в, 44г, 44д, 44е и 44ж, кои гласат:

„5. Авто-такси превоз

Член 44а

Авто-такси превозниците можат да вршат авто-такси превоз на патници со моторни возила што имаат најмалку 9 седишта сметајќи го и седиштето на возачот.

Член 44б

Авто-такси превоз на патници може да се врши во линискиот и слободниот патен сообраќај.

Член 44в

Авто-такси превозот во линискиот патен сообраќај се врши на определени релации, по однапред утврден возен ред и утврдена тарифа.

Возниот ред и тарифата ги утврдува авто-такси превозникот.

Член 44г

Авто-такси превозот во слободниот патен сообраќај се врши на релации што ги определува корисникот на авто-такси превозот.

Член 44д

Авто-такси превозниците приемот на патници го вршат на авто-такси станици и на места што ќе ги определи корисникот на авто-такси превозот.

Авто-такси станиците ги определува Собранието на општината.

Член 44е

Авто-такси станиците се обележуваат со знак, со назначување на името на местото, што го поставува и одржува авто-такси превозникот.

Член 44е

Членовите на посадата на моторните возила на авто-такси превозниците за време на службата задолжително носат службена облека.

Службената облека ја обезбедува авто-такси превозникот на свој трошок.

Член 44ж

Поблиски прописи за авто-такси превозот што го вршат авто-такси превозниците донесува Собранието на општината“.

Член 11

Во член 52 точка 4 по зборот „градот“ се додаваат зборовите: „и утврдените попатни станици“.

Член 12

Член 53 се менува и гласи:

„Одредбите од член 4, член 7 став 1 точка 2 и член 39 на овој закон се применуваат и на организациите на здружениот труд што вршат превоз за сопствени потреби“.

Член 13

Во член 122 став 1 зборовите: „или граѓанинот превозник“ се бришат.

Член 14

Во член 131 став 1 зборовите: „од 150.000 до 500.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.000.000 до 6.000.000“.

По точка 5 се додава нова точка 5а која гласи: „5а) привремено го запре превозот на определена линија спротивно на член 27а;“.

Во став 2 зборовите: „од 10.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „од 100.000 до 500.000“.

Член 15

Во член 132 став 1 зборовите: „од 60.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „од 200.000 до 1.200.000“.

Во точка 2 потточка в) на крајот по заградата се става точка и запирка, а сврзникот „и“ се брише.

Во потточка г) на крајот точката се брише и се додава сврзникот „и“.

По потточка г) се додава нова потточка д) која гласи:

„д) изврши авто-такси превоз на патници спротивно на членовите 44а, 44б, 44в;“.

Во став 2 зборовите: „од 10.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „од 20.000 до 120.000“.

Член 16

Во член 133 став 1 зборовите: „од 40.000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „од 150.000 до 900.000“.

Во точка 7 во заградата на крајот се додаваат зборовите: „и член 44е став 2“.

По точка 7 се додава нова точка 7а која гласи:

„7а) не врши проверување на стручната способност на членовите на посадата или не ги запознава членовите на посадата редовно со прописите за организацијата и безбедноста на патниот сообраќај, како и со нивните измени и дополнувања (член 32)“.

Во точка 11 во заградата бројот „2“ се заменува со бројот „4“.

По точка 12 се додава нова точка 12а која гласи:

„12а) не организира и трајно не врши внатрешна контрола или не донесе пропис за организацијата на внатрешната контрола, начинот и времето и условите на вршењето на контролата и водењето на евиденцијата за извршените контроли (член 39);“.

Во став 2 зборовите: „од 10.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите: „од 15.000 до 90.000“.

Член 17

Во член 134 став 1 зборовите: „од 30.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „од 100.000 до 600.000“.

Во став 2 зборовите: „од 8.000 до 40.000“ се заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 60.000“.

Член 18

Во член 135 бројот „40.000“ се заменува со бројот „60.000“.

Член 19

Во член 137 бројот „50.000“ се заменува со бројот „60.000“, а зборот „поединец“ се заменува со зборовите: „физичко лице“.

Член 20

Во член 138 бројот „1.500“ се заменува со бројот „10.000“.

Член 21

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на патниот сообраќај донесува поблиски прописи за обележувањето на авто-такси станиците и за службената облека на членовите на посадата на моторните возила на авто-такси превозниците.

Член 22

Поблиските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за превоз во патниот сообраќај.

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

756.

Врз основа на член 13 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 15/88), Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 1988 година, го утврди пречистениот текст на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните.

Пречистениот текст на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето ги опфаќа Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 15/72), Законот за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 24/85) и Законот за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 15/88), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Бр. 13-1333/2

октомври 1988 година

Скопје

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Собранието
на СРМ,
Иван Гиновски, с. р.

ЗАКОН ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

(Пречистен текст)

Член 1

Пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето и престојувалиштето и пријавувањето на промената на адресата на станот е задолжително за граѓаните под условите и на начин предвиден со овој закон.

Пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето и престојувалиштето не е задолжително за воените лица кои живеат во касарни, воени училишта или слични воени установи; работниците на милицијата и другите работници во органите на управата надлежни за внатрешни работи кои се сместени во службените простории на тие органи; редовните ученици и студентите и слушатели на курсеви и семинари сместени во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита; осудените лица во казнено-поправните установи и воспитно-поправните домови кои се на издржување на казната затвор, како и за лицата кои се наоѓаат на лекување во здравствена организација.

Член 2

Живеалиште е место во кое граѓанинот се населува со намера во него да живее постојано.

Престојувалиште е место во кое граѓанинот привремено престојува надвор од овсето живеалиште.

Член 3

Граѓаните се должни во рок од 8 дена од наредувањето да го пријават живеалиштето и секоја промена на адресата на станот.

Одјавување на живеалиштето се врши пред заминување во ново живеалиште.

Пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето, како и промената на адресата на станот за малолетно лице го врши родителот или старателот.

Малолетното лице постаро од 15 години кое е во работен однос или во брак, лично го пријавува, односно одјавува живеалиштето и промената на адресата на станот.

Член 4

Граѓанинот е должен да го пријави и одјави престојувалиштето ако користи услуги за сместување во угостителски, туристички и други организации, кај самостојни угостители, или кај други лица кои вршат услуги за сместување.

Пријавувањето на престојувалиштето се врши веднаш по сместувањето, а одјавувањето пред напуштањето на објектот во кој граѓанинот бил сместен.

Пријавувањето и одјавувањето на престојувалиштето се врши кај организациите или лицата од став 1 на овој член.

Кога услугите на сместување од став 1 на овој член се вршат со посредство на угостителска организација, одморалиште, туристичка или друга организација, пријавувањето и одјавувањето на престојувалиштето се врши кај овие организации.

Пријавувањето и одјавувањето на престојувалиштето од став 1 на овој член е задолжително без оглед на должината на траењето на престојот.

Член 5

Граѓанинот кој престојува надвор од местото на своето живеалиште подолго од 15 дена, а не користи услуги за сместување во смисла на член 4 од овој закон, должен е да го пријави престојувалиштето во рок од 24 часа по доаѓањето, а да го одјави непосредно пред заминувањето.

Пријавувањето и одјавувањето на престојувалиштето за малолетното лице го врши родителот или старателот или лице кај кое малолетното лице престојува освен во случаите од член 3 став 4 кога малолетното лице лично го пријавува, односно одјавува престојувалиштето.

Обврската за пријавување и одјавување од став 1 на овој член ја има и лицето кај кое граѓанинот престојува.

Обврската за пријавување на престојувалиштето од став 1 на овој член не постои кога граѓанинот се наоѓа во посета кај член на своето потесно семејство.

Член 6

Граѓанинот кој има намера привремено да престојува во странство подолго од 3 месеци должен е непосредно пред заминувањето да го пријави однењето во странство до органот на управата надлежен за внатрешни работи на општината во која има живеалиште.

Граѓанинот кој престојувал во странство подолго од 3 месеци должен е до органот од став 1 на овој член да го пријави привременото доаѓање, како и враќање во земјата во рок од 3 дена од денот на доаѓањето во живеалиштето.

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, граѓанинот е должен да ги пријави и малолетните деца кои патуваат со него.

Член 7

Пријавата и одјавата од членовите 3 и 5 на овој закон се поднесува до општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Организациите и лицата од член 4 на овој закон пријавата ја предаваат на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи го определува начинот и рокот на предавањето на пријавата од став 2 на овој член.

Член 8

На лицето кое пријавува или одјавува живеалиште, пријавува промена на адреса на стан или пријавува или одјавува престојувалиштето од член 5 на овој закон му се издава потврда.

Член 9

При пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето и престојувалиштето, односно пријавувањето на промената на адресата на станот, граѓанинот е должен да покаже лична карта или друга исправа заради утврдување на неговиот идентитет и на факти од значење за евиденциите што со овој или друг закон се водат.

При пријавувањето на живеалиштето, од граѓанинот се бара и доказ дека го одјавил претходното живеалиште и дека во местото во кое го пријавува своето ново живеалиште има обезбедено услови за живеење за себе и за лицата што ги пријавува.

Член 10

Контрола на пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните и на пријавувањето на промената на адресата на станот врши општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи може да поведе постапка за утврдување на вистинитоста на податоците наведени во пријавата на живеалиштето, односно престојувалиштето.

Ако органот од став 1 на овој член утврди дека пријавата за живеалиштето, односно престојувалиштето содржи неистинити податоци донесува решение за поништување на пријавата и бришење на лицето од евиденцијата.

Член 11

Евиденцијата на живеалиштето, промената на адресата на станот и на престојувалиштето од член 5 на овој закон ја води општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Евиденцијата за живеалиштето и промената на адресата на станот на граѓаните се состои од податоците внесени во поднесените пријави за живеалиштето, односно промена на адресата на станот.

Евиденцијата на престојувалиштето на граѓаните од став 1 на овој член се води во вид на картотека, која се состои од поднесените пријави за престојувалиште или во вид на азбучен регистар.

Член 12

Организациите и лицата од член 4 на овој закон се должни да водат точна и уредна книга за престојувалиштето на лицата на кои им вршат услуги на сместување (книга на гости).

Книгата на гостите се заверува од општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи пред да започне евидентирањето во неа.

Организациите и лицата од став 1 на овој член книгата на гостите ја чуваат најмалку три години од денот на последното евидентирано престојување.

Организациите и лицата од став 1 на овој член се должни да му овозможат увид во книгата на гостите на овластеното лице на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 13

По барање на државен орган, организација на здружениот труд и друга организација и граѓани, општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи е должен да ги даде барањите податоци од евиденциите што ги води.

Член 14

Со парична казна од 200.000 до 400.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата од член 4 на овој закон ако не пријави лице на кое му врши услуга на сместување или пријавата не ја поднесе во определениот рок (член 4 став 3), ако не води книга на гости или ја води неточно или неуредно или ако на овластеното лице на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи не му овозможи увид во книгата.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и:

1) одговорното лице во организацијата, со парична казна од 100.000 до 150.000 динари;

2) самостоен угостител, со парична казна од 150.000 до 300.000 динари или со казна затвор до 30 дена; и

3) лицето кое врши услуги на сместување, со парична казна од 100.000 до 150.000 динари или со казна затвор до 30 дена.

На самостојниот угостител и лицето кое врши услуги на сместување, покрај казната од точките 2 и 3 на став 2 од овој член може да му се изрече и заштитна мерка забрана на вршење услуги на сместување во траење од 30 дена до 6 месеци.

Член 15

Со парична казна од 80.000 до 150.000 динари или со казна затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок:

1) оној што одбегнува да пријави или одјави живеалиште или да пријави престојувалиште, односно промена на адреса на стан, кога е тоа пропишано со овој закон; и

2) оној што при пријавувањето или одјавувањето на живеалиштето или пријавувањето на престојувалиштето, односно промената на адресата на станот дава невистинити или неточни податоци.

На граѓанин кој не го пријавил живеалиштето, при изрекувањето на прекршочната санкција може да му се изрече и заштитна мерка оддалечување од местото во кое се населил со намера постојано да живее и враќање во местото на неговото последно живеалиште.

Со решението за прекршокот се определува рокот во кој граѓанинот ќе го напушти местото во кое се населил со намера постојано да живее. Овој рок не може да биде покус од 12 часа ниту подолг од 3 дена.

Член 16

Со парична казна од 30.000 до 80.000 динари или со казна затвор од 10 дена ќе се казни за прекршок оној што не ќе пријави или одјави живеалиште или не ќе пријави престојувалиште, односно промена на адреса на стан или не пријави одење во странство, односно привремено доаѓање или враќање во земјата кога е тоа пропишано со овој закон.

Член 17

Граѓанинот кој пријавил живеалиште или престојувалиште опored прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон не е должен, по неговото влегување во сила, повторно да го пријави живеалиштето, односно престојувалиштето.

Член 18

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да ги пропише обрасците за пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето и пријавување на промената на адресата на станот, како и образецот на книгата за гости.

Огласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 570 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на РО со ООЗТ поради промени во организирањето и нејзин престанок со следните податоци: Се запишува бришењето на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, Универзитетски центар за математичко технички науки, О. Сол. О. со ООЗТ Скопје Карпош II бб, поради промени во организирањето и нејзин престанок.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 570/88. (226)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 784 од 14. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-626-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Напредок“, Ц. О. с. Студеничани Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Муамет Касими, в.д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Атми Веселоски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 784/88. (227)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 832 од 8. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1837-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската сточарска задруга „Фортуна“, Р. О., Скопје, ул. „710“ бр. 1, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Вангелов Никола, директор, а се запишува новиот застапник Михаил Димчо, в.д. директор, неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 832/88. (228)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 837 од 13. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1033-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Електроинсталатерската задруга „Кисела Вода“, Р. О., Скопје, ул. „Бихачка“ бр. 10 б, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Никушевски Јован, директор, а се запишува новиот застапник Теменутов Илија, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 837/88. (229)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 854 од 15. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1071-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Сидаро-фасадерската задруга „Солитер“, Р. О., Скопје, ул. „Цветан Димов“ бб, барака 3, Бутел II, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Николовски Трпе, в.д. директор, а се запишува новиот застапник Аземовска Надежда, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 854/88. (230)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 571 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-1-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ поради органи-

зирање во РО без ООЗТ со следните податоци: Се запишува бришењето на ООЗТ Архитектонски факултет Скопје, ул. „Партизански одреди“ бб, во состав на Универзитетот „Кирил и Методиј“ Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки, О. Сол. О. со ООЗТ Скопје, поради организирање и конституирање во Работна организација без ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 571/88. (231)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 680 од 26. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1049-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на новиот член во задругата и проширувањето на основната дејност на Монтажно-инсталатерската задруга „Термовод“, Р. О., Скопје, „Партизански одреди“ бр. 13, со следните податоци: Се запишува пристапувањето на новиот член на задругата Пурелковски Кемал.

Се запишува проширувањето на основната дејност со: обработка и доработка на дрво и производство на финални производи од дрво со стаклорезачки услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 680/88. (232)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 572 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-2-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ поради организирање и конституирање во РО без ООЗТ со следните податоци: Се запишува бришењето на ООЗТ Градежен факултет Скопје, „Партизански одреди“ бб, Скопје, во состав на Универзитетот „Кирил и Методиј“ Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки О. Сол. О. со ООЗТ поради организирање и конституирање во Работната организација без ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 572/88. (233)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 576 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ поради организирање и конституирање во РО без ООЗТ со следните податоци: Се запишува бришењето на Основната организација на здружен труд Електротехнички факултет Скопје, Карпош II бб, Скопје, во состав на Универзитетот „Кирил и Методиј“ Скопје — Универзитетски центар за Математичко технички науки Скопје, О. Сол. О. со ООЗТ, поради организирање и конституирање во работна организација без ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 576/88. (234)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 573 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-4-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ поради организирање во РО без ООЗТ со следните податоци: Се запишува бришењето на Основната организација на здружен труд — Машиноки факултет Скопје, Карпош II бб, во состав на Универзитет „Кирил и Методиј“ Скопје, Универзитетски центар за Математичко-технички науки О. Сол. О. со ООЗТ, поради организирање во РО без ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 573/88. (235)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 835 од 13. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1001-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Библиотеката „Браќа Миладиновци“, Ц. О., Скопје, ул. „Партизански одреди“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Василевски Владимир, директор, а се запишува новиот застапник Икономов Гојко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 835/88. (236)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 802 од 30. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-753-1-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето и престанокот на ООЗТ со следните податоци: Се запишува престанокот и бришењето на ООЗТ за сместување на студенти „Сместување“ со Н. Сол. О. Скопје, ул. „Иво Рибар-Лола“ бр. 58, во состав на Студентски центар „Скопје“ со Н. Сол. О. на ООЗТ Скопје ул. „Иво Рибар-Лола“ бр. 58, поради конституирање на Работната организација во РО без ООЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 802/88. (237)

Врз основа на член 43 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75, 6/81, 42/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на претседател на Основниот суд на здружениот труд во Скопје

Се повикуваат заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите од член 36 од Законот за судовите на здружениот труд, пријави со биографски податоци за движењето во работата и другите активности да поднесат до Комисијата за прашања на изборите и именувањата во рок од 30 дена од денот на објавувањето.

СОДРЖИНА

	Страна
749. Закон за изменување на Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд — — — — —	779
750. Закон за изменување на Законот за републичките даноци на граѓаните — — — — —	779
751. Закон за изменување на Законот за обезбедување средства за намиравање на дел од обврските ооздадени со изградбата на Проектот „Фени“ — Кавадарци — — — — —	779
752. Закон за изменување на Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти — — — — —	780
753. Закон за изменување и дополнување на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1988 година — — — — —	780
754. Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика — — — — —	781
755. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај — — — — —	782
756. Закон за пријавување на живеалиштето и престолувањето на граѓаните (Пречистен текст) — — — — —	783